

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2014 година

### 1.1. ОПИС НА ПРАВНАТА СТРУКТУРА И СОПСТВЕНОСТ

**Име на субјект:** Друштвото за ревизија, процена и финансиски консалтинг ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје;

**Правна форма:** Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице;

**Место на основање:** Скопје, Република Македонија

**Дата на основање:** 15.07.1994 година.

**Регистарски број на Друштвото во регистарот при ИООРМ:** број 22;

**Број на лиценца за работа:** Друштвото има добиено Лиценца за работа од СУНР со Регистарски број 18

### 1.2. Број на вработени лица во Друштвото:

**Вработени на неопределено полно работно време:** Во Друштвото, на 31.12.2014 година и на 31.03.2015 година има вработени четири лица, од тоа двајца овластени ревизори

### 1.3. Опис на сопственичка структура

**Висина на основна главнина:** Основната главнина е во износ од 200.000,00 мкд;

**Сопственици според регистрација:** Единствен сопстваник на друштвото е овластениот ревизор Данче Зографска;

**Учество во субјектот:** сопственичкото учество изнесува 200.000,00 мкд или 100% од основната главнина;

### 1.4. Приоритетна дејност/главна приходна дејност

**Приоритетна дејност:** 69.20 Ревизорски и сметководствени работи;

1.5. Друштвото нема основано подружници во земјава;

1.6. Друштвото нема основано други друштва во земјава;

1.7. Друштвото нема основано подружници во странство;

1.8. Друштвото нема основано други друштва во странство;

### 1.9. Годишно осигурување од одговорност согласно Законот за ревизија

**Минимална штета на покривање по штетен настан:** Друштвото има осигурителен лимит од 250.000 евра.

**Број на полиса:** Полисата број 130010020341

**Период на осигурување:** од 01.01.2015 година до 01.01.2016 година.

## 2. Опис на професионалната мрежа и правните и структурните аранжмани во мрежата каде што припаѓа

Друштвото делува на територијата на Република Македонија како локално друштво за ревизија и не припаѓа на меѓународни професионални мрежи. ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје дава услуги на коминтенти што делуваат на пазарот во Република Македонија.

Друштвото е член на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија – Скопје.

## 3. Опис на управувачката структура

**3.1. Опис на начинот на управување во субјектот:** Во Друштвото највисок и единствен управувачки орган е Управителот-раководен партнер кој одлучува за сите стратешки прашања поврзани со работењето на Друштвото, воедно е и Проверувач на контрола на квалитет и Лидер за етика. Со оглед на големината на Друштвото и обемот на работа, постојната управувачка структура ги задоволува потребите.

**3.2. Состав на органи за управување** Управител е Данче Зографска, која истовремено е и овластен ревизор.

#### 4. Опис на внатрешниот систем на контрола

##### 4.1. Вовед во поставеноста на внатрешниот систем на контрола:

- **Цели на внатрешниот систем на контрола:** Во Друштвото за ревизија, процена и финансиски консалтинг ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, внатрешниот систем на контрола на квалитетот е креиран во насока која овозможува Друштвото со вработените да се придржува на професионалните стандарди и регулативните и правните барања, со цел да се стекне разумно уверување дека извештаите што се издадени од Друштвото се соодветни во околностите.

- **Поставеност на внатрешниот систем на контрола:** Поставеноста на внатрешниот систем на контрола е во согласност со:

- Меѓународниот Стандард за Контрола на Квалитетот 1 (МСКК 1) ; Контрола на квалитетот кај фирми кои вршат ревизии или проверки на историски финансиски информации и други ангажмани за уверување и поврзани услуги;

- Меѓународниот стандард за ревизија 220 Контрола на квалитетот на ревизии на историски финансиски информации.

Како поддршка за одржување на системот на контрола на квалитет, а со цел утврдување на политики и процедури со кои се обезбедува независност, интегритет, професионалност и објективност во работењето донесени се Ревизорска методологија и Прирачник за ревизија на Друштвото, а кои обезбедуваат соодветна база за проверка на ефикасноста на функционирањето на внатрешниот систем на контрола на квалитетот.

##### **Изјава за ефикасност на функционирање на внатрешниот систем за контрола на квалитет**

*Партнерот-Управител потврдува дека Друштвото во своето работење има усвоено, доследно ги применува, се придржува и врши надзор кон соодветните политики и процедури, со кои се обезбедува независност, интегритет, професионалност и објективност во ревизорските и останатите ангажмани на уверување во текот на 2014 година. Овие политиките и процедурите се во согласност со политиките и процедурите воспоставени од професионалните стандарди и законската регулатива во земјата.*

**Изјавил**

УПРАВИТЕЛ



**4.2. Одговорност на раководството за внатрешниот систем за контрола на квалитет:** Свкупната одговорност за функционирањето на системот за контрола на квалитетот е дадена на Раководниот партнер

##### 4.3. Релевантни етички барања:

**Друштвото ги презема следните мерки за исполнување на етичките принципи:**

- Потпишување на изјави за независност на сите членови на тимот за секој поединечен ангажман.

- Потпишување на генерална изјава за доверливост и независност од сите вработени

##### 4.4. Политики кои се следат за прифаќање, продолжување или повлекување на ангажманот:

- Друштвото и нејзините партнери прифаќаат нови ангажмани или ги продолжуваат постоечките ангажмани само со одобрување на партнерот кој го води ангажманот по проверката извршена од страна на (потенцијалниот) работен тим, а во согласност со политиките и процедурите на друштвото, по согледување на видот обемот и природата на ангажманот.

- Друштвото ги користи воспоставените процедури за да обезбеди разумно уверување дека тоа ги идентификува и проценува потенцијалните извори на ризик поврзани со односот со новиот клиент или специфичен ангажман. За секој нов клиент, мора да се изврши и документира проверка пред друштвото да го прифати ангажманот. Оваа проверка вклучува и проценка на ризиците поврзани со клиентот.

#### **4.5. Политики кои се однесуваат на човечките ресурси:**

**Вработување:** Друштвото вработува исклучиво високообучени кадри со работно искуство во финансиската сфера.

**Оценување:** Се врши еднаш во годината;

**Унапредување:** По изминат работен стаж во Друштвото;

**Назначување на одговорни на ангажман:** Само овластените ревизори-партнери се назначуваат за одговорни на ангажмани;

**Назначување на членови на ангажман:** Помошниците ревизори се назначуваат за членови на работен тим на ангажмани;

**Назначување на експерти и специјалисти на ангажман:** Експерти и специјалисти се назначуваат само во околности кога тоа го бара самиот ангажман поради природата на дејноста или некои специфични околности;

#### **4.6. Политики и процедури кои се однесуваат на спроведување на ангажманот и вршењето на внатрешната контрола на квалитет од аспект на:**

-**користење компјутерски техники** Друштво користи компјутерски софтвер за ревизија CASEWARE програм и има разработен сопствен софтвер;

- **вршење надзор на внатрешниот систем на контрола на квалитет:** Преку следење на спроведувањето и довршувањето на ревизорските ангажмани, за кои се дизајнирани посебни програми.

- **критериум за селекција на ревизорски ангажмани – предмет на вршењето на внатрешната контрола на квалитет:** Големина и вид на друштвото; дали котира на пазарот за хартии од вредност и бројот на вработени.

- **број на спроведени внатрешни контроли на квалитет:** Две контроли.

- **опфат на контролите:** Проверка на целосен ангажман од прифаќање до довршување.

#### **4.7. Политики и процедури кои се однесуваат на следењето на внатрешниот систем на контрола на квалитет:**

Друштвото има поставено сопствен сет на пропишани документи за следење на внатрешниот систем на контрола на квалитет.

#### **4.8. Политики и процедури за документирање на внатрешниот систем на контрола на квалитет:**

Друштвото има воспоставено сопствен систем на документирање на внатрешниот систем на контрола на квалитет.

### **5. Датум кога е извршена последна проверка за уверување во квалитетот**

**5.1. Период кога е извршена контролата:** Последна проверка за уверување во контрола на квалитетот е извршена во текот на Февруари 2015 година.

**5.2. Период за кој се однесува контролата:** За извршените ревизии на финансиските извештаи за 2013 година.

**5.3. Предмет на контролата се друштвата:** Контрола на внатрешниот систем на контрола на квалитет и три поединечни ангажмани за ревизија на финансиските извештаи.

### **6. Список на субјекти на кои е извршена законска и договорна ревизија во текот на 2014 година**

**Законски ревизии се извршени на финансиските извештаи на следните субјекти:**

Астра Електроник Компани ДОО Скопје, Бетсити Балкан ДОО Скопје, Иново Брокер АД Скопје, ЈА-МИ ДООЕЛ Кавадарци, КА-ДИС ДОО Скопје, КО-ПЕР ДОО Неготино, Бадев ДООЕЛ Кавадарци, Нотос Скопје ДОО Скопје, Окитекс ДОО Скопје, Сенатор Македонија ДОО Скопје, Фламинго ДОО Скопје, Семак Фешн Компани КД Штип, Никоб ДОО Скопје, ТД-ТД ДОО Кавадарци, Артек ДООЕЛ Скопје, Ником ДОО Кавадарци, Т-рекс ДОО Скопје, Аутомотив Груп ДООЕЛ Скопје, МАРКЕТ ДИЈАНА М ДООЕЛ Неготино и АДРИА ЦОНТАЙНЕР ДООЕЛ Скопје.

**Договорни ревизии се извршени на финансиските извештаи на следните субјекти:**

Мега-цон ДООЕЛ Тетово, МКК ФЕНИ ИНДУСТРИ Кавадарци, СОФИКС ДОО Скопје, Нова Рефрактори ДОО Пехчево и Свезда Комерц ДОО Неготино.

## 7. Опис и изјава за независното работење на Друштвото

### *Изјава за независното работење на Друштвото*

Партнерот-Управител потврдува дека Друштвото ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје има усвоено и доследно ги применува процедурите за проверка на усогласеноста при утврдувањето на независноста во однос на сите клиенти. Со цел да се спречат било какви ограничувања во прифаќање на клиенти, сите вработени потпишуваат изјави за независност на листата со клиенти на Друштвото.

**Изјавил**

УПРАВИТЕЛ



## 8. Опис и изјава за политиката што ја следи Друштвото за едукација на овластените ревизори

### *Изјава за политиката што ја следи Друштвото за едукација на овластените ревизори*

Партнерот-Управител потврдува, согласно одредбите од Законот за ревизија, дека:

- вработените овластени ревизори во Друштвото, во текот на 2014 година посетувале обука организирана од ИОРРМ, најмалку од 40 часа, во рамките на континуираното професионално усовршување заради надградување на знаењето од областа на сметководството и ревизијата. Овластените ревизори континуирана едукација остваруваат и преку следење на најнова стручна литература од областа на сметководството и ревизијата.
- вработените асистенти-ревизори во Друштвото, во текот на 2013 година посетувале интерни обуки организирани од Друштвото, најмалку од 60 часа во текот на годината, со цел стекнување и надградување на знаењето од областа на сметководството и ревизијата.
- вработените асистенти-ревизори во Друштвото, се обврзани да ги посетуваат сите претходни обуки и семинари организирани од ИОРРМ, заради полагање на испитот за овластени ревизори.

**Изјавил**

УПРАВИТЕЛ



## 9. Финансиски информации за остварениот вкупен приходи од работењето на ЕЛИТ ДООЕЛ,

### **9.1. Видови услуги кои ги врши Друштвото:**

- Ревизија на финансиски извештаи;
- Дополнителни услуги од уверување на квалитет
- Услуги за процена на вредност
- Консултантски корпоративни и даночни совети
- Подготовка на инвестициски програми, подготовка и проспекти за нови емисии на акции

**9.2. Финансиски информации за остварениот вкупени приходи во 2014/2013 година, расчленет во четири категории услуги.**

во илјади денари

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Приходи од ревизорски услуги	2,148	2,585
Приходи од уверување на квал. и советодавни услуги	39	124
Даночни советодавни услуги	30	-
Други неревизорски приходи	320	178
<b>ВКУПНО</b>	<b>2,537</b>	<b>2,887</b>

**10. Информација за основата по која се пресметува хонорарот на овластениот ревизор**

Хонорарот на овластениот ревизор се утврдува врз основа на видот и сложеноста на ангажманот, како и согледувањата за вкупниот обем на ангажманот пресметан во работни часови или работни денови. Утврдувањето на хонорарот на овластениот ревизор е исто така, тесно поврзан и прилагоден со пазарните услови.

, 30. 2015

**УПРАВИТЕЛ**

**ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,**



**Данче Зографска**

